



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2024

**Подготвува и издава:**

Управа за јавни приходи
бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, 1000 Скопје
www.ujp.gov.mk
info@ujp.gov.mk

Дата на издавање:

12.01.2026 година

Наслов:

Годишен извештај на Управа за јавни приходи
за 2024 година

Уредници:

Сектор за стратешко планирање,
анализа и статистика

Дизајн и припрема:

Драгица Николоска - Сектор за дигитализација

ISSN: 1857-7121

Бр: 08-266/1

http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/113

2026 © Управа за јавни приходи

Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е дозволено. При користење на податоци од публикациите на Управата за јавни приходи потребно е да се цитира изворот.

СОДРЖИНА

МИСИЈА - ВИЗИЈА	5
ЛИЧНА КАРТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	8
ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА	12
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	14
ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ	16
МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	17
ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ	20
ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2024 ГОДИНА	21
ГОДИШЕН ПЛАН НА УЈП ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА ЗА 2024	22
РЕБАЛАНС ПЛАН НА УЈП ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА ЗА 2024	23
ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ	24
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ	25
ДАНОК НА ДОБИВКА	27
ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД	28
ПРИХОДИ ОД СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	29
ПОДОБРЕНО АДМИНИСТРИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОВИ	30
КОНТРОЛИ НА ДАНОЦИ, ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ, КОНТРОЛИ ВО ФУНКЦИЈА И ОСТАНАТИ КОНТРОЛИ	32
ПРАВНИ РАБОТИ	34
ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ, ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И НАПЛАТА ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА	35
УЧЕСТВО НА УЈП НА ПОЗНАЧАЈНИ МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ	36
УЈП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ	41
СОСТОЈБА НА ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ НА КРАЈОТ НА ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД	42
СТАТИСТИКИ	44



Почитувани,

Со особена чест и одговорност Ви го претставувам годишниот извештај за реализираниот активност на Управата за јавни приходи за 2024 година.

Минајатта година ја одбележавме со значајни резултати, но уште поважно – со промена во начинот на кој ја разбираме нашата улога во општеството. Започнавме да градиме нова организациска култура која се темели на професионалност, транспарентност и отвореност, но и на однесувања кои ја поттикнуваат довербата, интегритетот и партнерството со сите засегнати страни. Мисијата на Управата за јавни приходи не се сведува само на ефикасна работа на јавните приходи.

Нашата цел е да изградиме институција која е високоски партнер на граѓаните и на деловната заедница.

Преку усогласени административни постапки, целосно дигитализирани услуги, транспарентно информирање и јасно дефинирани правила, создадовме систем кој овозможува навремено и точно исполнување на даночните обврски.

Овој извештај ја потврдува нашата заложба за фер третман, доследност и континуирана поддршка – вредности кои се темелат за градење доверба во институцијата и во професионалната улога на даночниот службеник. Веруваме дека преку овие принципи ја зајакнуваме врската со даночните обврзници и придонесуваме кон стабилен, праведен и предвидлив даночен систем.

Во тек на минајатта 2024 година, во управувањето со даночната усогласеност, применивме современи стратегии засновани на приоритизирање на ризиците.

Нашаа ирисија е насочен кон висинскиа активност, во висинскоо време и кон висинскиа обврзници, водејќи смејка за иринципиите на ефективнос и ефикаснос. Овој модел не е само техничка алајка, туку и **одроз на нашаа организациска култура** – култура која ја наградува доброволнаа усогласенос и ја гради довербаа иреку ираведнос и иредвидливос.

Во 2024 година, осиваривме значајни резултати:

- Вкуен даночен ириход од 133,5 милијарди денари, што иреисивавува рас и во однос на иланос и во однос на ириходнаа година.
- Реализиравме илјадници едукативни обуки за млади и новореисирани фирми, низа обуки за вработение, инвестирајќи во знаење и јакнење на капацитетите.
- Ја зајакнавме меѓународнаа соработка иреку Програми, иоврдувајќи дека сме дел од глобалнаа мрежа за фер оданочување.

Овие резултати не се само бројки – тие се **одроз на нашиа вредности и однесувања**: оиворенос, одговорнос кон јавноот итерес. Секој вработен во Ураваа иридонесе кон оваа заедничка мисија, а секој даночен обврзник кој доброволно ги исполнува своите обврски е наш иартнер во градењето стабилен и ираведен сисем.

Нашаа визија е јасна: да иродолжиме да градиме инстиуција која е иример за итегриет, ирофесионализам и оитесивена одговорнос. Инстиуција која не само што собира ириходи, туку и создава доверба, стабилнос и иредвидливос за целоо оитесиво.

Со иочии,

М-р Елена Пеирова
Директор на Урава за јавни ириходи

НАШАТА ВИЗИЈА е да постигнеме севкупен прогрес и „нов“ лик на УЈП, создавајќи ново опкружување - нов амбиент и за даночните обврзници и за даночните службеници, засновано на правичност, праведност, кооперативност, транспарентност и зајакната доверба.

Со дигитална трансформација како „стратешка алатка“ за раст и развој, со иновативни пристапи во користењето на ресурсите и информациите и во спроведувањето на процесите и услугите и со интеграција на нови технологии, УЈП ќе ги мобилизира даночните приходи како клучен извор на државните финансии.

Во остварување на своите деловни активности, Управата се обврзува да негува отворен и одговорен пристап кон даночните обврзници, вработените, институциите на државата, меѓународните организации и целокупната општествена заедница.

За да ја оствариме нашата визија, продолжуваме да ја зајакнуваме административниот капацитет со цел да ги постигнеме зголемени стандарди во работењето, со подобрување на деловните практики и внесување на промени согласно со севкупната дигитална трансформација.

Започнавме да внесуваме нова организациска култура во работењето на даночната администрација, која обезбедува професионалност, квалитетно и транспарентно работење и одговорност за резултатите.

Управата за јавни приходи креира единствена политика за обезбедување на едноставни даночни политики и дигитализирани услуги за помош и поддршка на даночните обврзници за навремено и точно исполнување на обврските.

Во управувањето со даночната усогласеност, се базираме на приоритизирање на ризиците кои влијаат на доброволната усогласеност на даночните обврзници, така што се применуваат висинските активности, во висинското време кон висинските даночни обврзници, водејќи сметка за принципите на ефикасност и ефикасност.

Управата за јавни приходи применува управувачки стратегии кои обезбедуваат даночните обврзници да се третираат доследно и праведно, како гаранција за одржување доверба во институцијата.

Во остварување на своите деловни активности, Управата се обврзува да негува отворен и одговорен пристап кон даночните обврзници, вработените, институциите на државата, меѓународните организации и целокупната општествена заедница.

НАШАТА МИСИЈА е да обезбедиме праведна и ефикасна наплата на даноците и другите јавни давачки со висок степен на доброволна усогласеност на даночните обврзници при исполнување на даночните обврски, преку едноставни даночни постапки и дигитализирани услуги за помош и поддршка на даночните обврзници за навремено и точно исполнување на обврските.

ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА НАШАТА МИСИЈА ОД ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ОЧЕКУВАМЕ:

- Искреност и чесност во меѓусебната соработка
- Навремено доставување на точни и целосни информации кои се потребни за водење на политиките
- Плаќање на даноците во законски прописани рокови
- Водење на книги и евиденции на прописан начин
- Редовно известување за промените на основните податоци





ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- **Назив** - Управа за јавни приходи (УЈП)
- **Правна форма** - Орган на државна управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице
- **Функционира** - Единствено на територијата на Република Северна Македонија
- **Седиште** - Скопје
- **Адреса** - ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје
- **Конститутивен акт** - Закон за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ“, бр.80 од 30.12.1993 година)
- **Раководење** - Директор
- **Избор на директор** - Директорот и неговиот заменик ги именува и разрешува Владата на РСМ на период од четири години

ФИНАНСИРАЊЕ

- Буџет на Република Северна Македонија
- Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки
- 25% од приходите од откриени и наплатени даноци и камати
- средства наплатени во постапка за присилна наплата за еднократна посебна такса во висина од 5% од износот што треба да биде наплатен во присилната наплата согласно со Законот за даночна постапка.
- Други приходи утврдени со пропис
- **Постапување:** Закон за Управата за јавни приходи, Закон за даночна постапка, законите со кои се уредуваат одделни видови даноци и ратификуваните меѓународни договори.



НАДЛЕЖНОСТИ

- Спроведување на законите и други прописи за даноците
- Регистрација на даночни обврзници, доделување ЕДБ и водење регистар на даночни обврзници
- Прием на даночни биланси, извештаи и пријави, водење даночни евиденции, утврдување на даноци, наплата и поврат на даноци, следење и анализа на даночни приходи
- Утврдување и наплата на другијавни давачки согласно закон или договор
- Наплата на парични казни, глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на РСМ
- Инспекциски надзор
- Следење и анализа на примената на прописите и функционирање на даночниот систем
- Следење и анализирање на даночните приходи
- Давање појаснувања на даночни обврзници во примена на прописите за даноците
- Воведување, организирање, користење и развој на единствен даночен информационален систем
- Издавање на уверенија, потврди и други документи во согласност со даночните евиденции
- Донесување на финансиски план, програма и планови за работа,
- Ја следи даночната усогласеност и плаќањето на даноците, споредните даночни давачки и други јавни давачки кои со закон и се доверени да ги управува
- Спроведува наплата на неплатен даночен долг и други форми на исполнување и престанок на даночен долг во согласност со Законот за даночна постапка
- Води постапки на порамнување и прекршочни постапки за сторен прекршок на даночните обврзници согласно Закон
- Пријавува основи за сомнение за сторено даночно кривично дело од даночниот обврзник до надлежен орган заради спроведување кривична постапка согласно Закон.
- Донесува програми, финансиски планови и планови за работа на УЈП.
- Донесува оперативни инструкции, процедури, упатства и други интерни акти на УЈП
- Управува со даночниот долг во согласност со Законот за даночна постапка
- Соработка со даночни органи на други држави
- Примена на меѓународните договори од областа на даноците и давање меѓунар. правна помош



Основни акти

- Акт за организација, Акт за систематизација, Колективен договор на УЈП, Кодекс на етика

Старост

- од 20 до 29 години - **23**
- од 30 до 39 години - **205**
- од 40 до 49 години - **353**
- од 50 до 59 години - **225**
- од 60 до 64 години - **140**

Образование

- Високо образование 76,4% - **723 лица**
- Вишо образование 2,4% - **23 лица**
- Средно образование 19,9% - **188 лица**
- Основно образование 1,3% - **12 лица**

Вработени

946

вработени
(состојба 31.12.2024)



Жени

497

Мажи

449

Статус

- Даночни службеници/Државни службеници/Вработени согласно Законот за работни односи

Ден на УЈП

Свети Матеј - заштитник на даночниците -
Награди и признанија

- Признание за долгогодишна непрекината работа во Управата за јавни приходи (јубилеј 10/20/30/40)
- Благодарница за долгогодишна работа во Управата за јавни приходи (по основ на остварување на право на старосна пензија)
- Пофалница за професионалност и ефикасност во работата на УЈП
- Пофалница за посебен придонес во исполнување на работните цели и задачи на Управата за јавни приходи
- Јубилејна награда претставена во паричен износ од една просечна плата исплатена во Управа за јавни приходи во последните 3 (три) месеци
- Други награди



ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА/ ДГДО/РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ / ДАНОЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА И ДАНОЧНИ ШАЛТЕРИ

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ГОЛЕМИ ДАНОЧНИ ОБВВРЗНИЦИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА БИТОЛА

Даночно одделение Охрид
Даночно одделение Ресен
Даночно одделение Струга

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ПРИЛЕП

Даночно одделение Велес
Даночно одделение Кавадарци
Даночно одделение Неготино

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА СТРУМИЦА

Даночно одделение Берово
Даночно одделение Гевгелија
Даночно одделение Радовиш


РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ТЕТОВО

Даночно одделение Гостивар
Даночно одделение Дебар
Даночно одделение Кичево

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ШТИП

Даночно одделение Виница
Даночно одделение Кочани
Даночно одделение Крива Паланка
Даночно одделение Куманово

МОБИЛНИ ДАНОЧНИ ШАЛТЕРИ



ФИНАНСИРАЊЕ НА УЈП	2024	2023
Буџет на Република Северна Македонија	3,565,175,098 МКД	3,356,894,083 МКД
Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки	1,182,751,691 МКД	972,709,562 МКД
Вкупни приходи на УЈП	4,747,926,789 МКД	4,329,603,645 МКД
Од буџетските приходи надоместени се	3,565,175,098 МКД	3,356,894,083 МКД
Од сопствените приходи надоместени се	784,842,459 МКД	255,255,140 МКД
Вкупни расходи на УЈП	4,350,017,557 МКД	3,612,149,223 МКД



ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА

ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА



ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Од 01.01.2024 година почнува да важи Правилникот за начинот на пријавување и регистрација на странско лице, начинот на водење на регистарот на даночни застапници, формата и содржината на регистарот на даночни застапници, формата и содржината на пријавата за регистрација за целите на данокот на додадена вредност како и потребната документација.

Со овој правилник се пропишува начинот на пријавување и регистрација на странско лице, начинот на водење на регистарот на даночни застапници, формата и содржината на регистарот на даночни застапници, формата и содржината на пријавата за регистрација за целите на данокот на додадена вредност како и потребната документација.

На 26.01.2024 година се донесе Правилник за спроведување на Законот за ДДВ.

Со овој правилник се пропишува начинот на утврдувањето на местото на промет на услугите, начинот на докажување на даночното ослободување, случаите и условите за откажување од обврската на издавање фактура за прометот извршен спрема други даночни обврзници или на поединечни податоци во истата, начинот на поделба на претходните даноци, начинот на исправка на одбивката на претходниот данок, начинот на исполнување на евиденциските обврски за тур- оператори, случаите и околностите под кои може да се одложи плаќањето на данокот на додадена вредност при увозот и истовремено да се одбие истиот како претходен данок во истиот даночен период во кој настанал, посебната постапка за исплата на претходниот данок кој може да се одбие на даночните обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа или кои не должат данок за прометот, постапката за исплата и условите за докажување на правото за исплата на вратениот данок на додадена вредност на непрофитните организации, постапката за враќање на данокот на додадена вредност кон странски дипломатски или конзуларни претставништва и нивните членови, постапката за враќање на данокот на додадена вредност кон меѓународни организации и нивните членови, начинот на исполнување на евиденциските обврски и случаите во кои може да се одобрат олеснувања во поглед на исполнувањето на овие обврски и случаите и условите за олеснувања во однос на издавањето фактура.

ДАНОК НА ДОБИВКА

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка се укина даночното олеснување кое се однесува на признавање на трошоците за уплатени премии за животна осигурување на вработените до износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република Северна Македонија на годишно ниво по вработен.

За непризнат расход кој подлежи на оданочување со данок на добивка ќе се смета целиот износ на трошоците по основ на уплатени премии за осигурување на живот на вработените (се применува од денот на објавување во „Службен весник на РСМ“).

Од 1 јануари 2024 година со цел намалување на административниот товар на даночните обврзници и на УЈП се укинува обврската за задолжително поднесување на извештаите за трансферни цени до УЈП. Обврзниците и понатаму ќе ги изготвуваат и чуваат извештаите за трансферни цени, но истите ќе бидат должни да ги доставуваат само на барање од УЈП. Исто така даночните обврзници кои изготвуваат и чуваат извештај за трансферни цени, ќе имаат обврска кон образецот „ДБ - даночен биланс за оданочување на добивка“ да достават и Прилог со податоци за трансакции меѓу поврзани лица кој дополнително ќе биде поставен на веб-страницата на УЈП. Овој прилог ќе се поднесува со даночниот биланс за 2023 година кој даночните обврзници ќе го доставуваат во 2024 година.

Новина е и тоа што од 1 јануари 2024 година, се укина ваучер систем за даночни поттикнувања за дадени донации во спортот. Со измените на Законот за данокот на добивка се брише членот 30-а со кој беше утврдено правото на намалување на пресметаниот данок на добивка за донирани финансиски средства на спортски субјекти. Даночните обврзници кои ќе имаат трошоци за донации на спортски субјекти во однос на даночниот третман ќе се изедначат, односно, даночните поволности ќе ги користат како и за останатите донации согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, каде што признат расход се трошоците за дадени донации согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности во износ до 5 % од вкупниот приход. Со измените и дополнувањето на членот 28 од Законот се предвидува обврска за плаќање на петкратен износ на данокот во случаите кога даночник обврзник документирано не докаже дека даночното ослободување по основ на реинвестирана добивка го искористил за вложувања во материјални средства и во нематеријални средства за проширување на дејноста, како и доколку не го утврди и плати данокот.

ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД

Од 01.01.2024 година се применува Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на годишниот извештај за хартии од вредност и удели во инвестициски фонд.

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на годишниот извештај за стекнување и продажба на хартии од вредност од страна на физички лица и годишниот извештај за остварениот доход од удели во инвестициски фонд.





ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Зајакнување на персоналот на УЈП со нови вработувања по пат на мобилност 15 (петнаесет).

Престаноци на работен однос во периодот јануари-декември 2024 година:

“



- 42 престаноци - старосна пензија;
- 5 престаноок со спогодба;
- 3 престаноци по сила на закон;
- 1 отказ
- 2 смрт
- 29 распоредувања
- 10 мирување
- 9 вратени од мирување

Врз основа на евиденцијата на Секторот за човечки ресурси во делот за **поведени дисциплински постапки** за периодот од 01.01.2024-31.12.2024 година, известуваме за следнатасостојба 13 изречени опомени против 13 вработени; 8 дисциплинска постапка против 8 вработени, 2 ставени во мирување.

Организациона единица	Жени
УЈП-ГД	98
ДГДО	28
РД СКОПЈЕ	84
РД БИТОЛА	62
РД ПРИЛЕП	49
РД ТЕТОВО	63
РД ШТИП	69
РД СТРУМИЦА	44
ВКУПНО	497

Организациона единица	Мажи
УЈП-ГД	70
ДГДО	23
РД СКОПЈЕ	78
РД БИТОЛА	43
РД ПРИЛЕП	43
РД ТЕТОВО	99
РД ШТИП	57
РД СТРУМИЦА	36
ВКУПНО	449

Организациона единица	Вкупно
УЈП-ГД	168
ДГДО	51
РД СКОПЈЕ	162
РД БИТОЛА	105
РД ПРИЛЕП	92
РД ТЕТОВО	162
РД ШТИП	126
РД СТРУМИЦА	80
ВКУПНО	946



Образовната структура на вработените е:

- 76,4% или 723 лица со високо образование
- 2,4% или 23 лица со вишо образование
- 19,9% или 188 лице со средно образование
- 1,3% или 12 лица со основно образование



ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

*Подобрување на плановите за едукација
на даночните обврзници и зајакнување
на капацитетите на вработените преку
едукација*

Насочената едукација на вработените преку Даночната Академија (ДА) треба да ја поддржи реорганизацијата на институцијата и новите деловни процеси на клучните функции, како и потребите за обука за работењето и управувањето со цел да ја подобри способноста на вработените на сите нивоа.

Во 2024 година, Даночната академија преку кварталните програми за едукација, а во согласност со Годишниот план за едукација, организираше редовни едукативни настани наменети за вработените во Управата за јавни приходи. Согласно укажана потреба на вработените беа организирани и ад - хок едукативни настани со цел следење на итните тековни процеси и потреби на вработените. Даночна академија организираше и спроведе и воведни задолжителни обуки за нововработени службеници во УЈП.

Во периодот јануари – декември 2024 година реализирани се вкупно 47 едукативни настани за вкупно 1133 слушатели (вработени во УЈП) и тоа:

- 18 планирани редовни едукации согласно Годишен план за едукација на Даночна академијасо

активно учество на 503 вработени од УЈП;

- 29 ад - хок обуки на кои активно учество имаа вкупно 503 вработени од УЈП.

Преку Секторот за Меѓународна соработка 100 учесници/слушатели - вработени од Управата за јавни приходи посетија едукативни настани во организација на странски институции и програми, и тоа:

- FISCALIS - 12
- IOTA - 8
- TAIEX - 1
- IMF - 2
- CEF - 8
- OECD - 7
- Друго - 1

Од аспект на едукативните процеси во УЈП а согласно пропишаните надлежности со интерните акти во УЈП, Секторот за услуги на даночни обврзници и даноци во текот на 2024 година има спроведено обуки и тоа:

- Фискални едукации на млади - вкупно 486 обуки во средните училишта.
- Едукација на новорегистрирани фирми - или вкупно 5720 едукативни настани.



МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ



Соработката со меѓународните стручни организации е од големо значење за УЈП. Се осветува особено внимание на размена на искуства и стручни знаења помеѓу даночните администрации од европските земји, а честопати и пошироко. Не се помалку важни и билатералните контакти со даночните администрации, особено со оние од регионот, со кои често јајти сјоделуваме идентични или слични состојби и со кои размената на искуства е многу деловорна. Размената на податоците и искуствата на меѓународно ниво ќе придонесе да се забрза процесот на модернизација на УЈП.

ИНТРА-ЕВРОПСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДАНОЧНИ АДМИНИСТРАЦИИ (ИОТА) - е меѓународна организација која има за цел промолбобување на соработката и размена на искуства помеѓу 44 даночни администрации - членки на ИОТА, преку присуство на семинари, работилници и средби на групи по одредени области.



Управата за јавни приходи од 1997 година е полноправна членка на Интра-европската организација на даночните администрации (ИОТА)

Во текот на 2024 година 16 вработени учествуваа на 8 настани организирани во рамки на ИОТА програмата. сектори во УЈП.



(ОЕСД) ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ - организација која промовира политики за унапредување на економијата и благосостојбата на луѓето. Северна Македонија е членка на Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни целина ОЕСД, кој брои над 170 членки. Сите членки работат заедно на исто рамниште во борба против прегуѓраничната даночна евазија. Глобалниот форум е клучна меѓународна организација која работи на имплементација на меѓународните стандарди за даночна транспарентност и размената на информации. Глобалниот форум осигурува дека овие високи стандарди за транспарентност и размена на информации за даночни цели се имплементирани низ целиот свет преку активности за мониторинг и вршење увид/оценување (peer review) над примената на меѓународните стандарди.

Peer review на РСМ од страна на Глобалниот форум е извршен во:

- 2014 година - прва фаза на peer review (оценка: Усогласени во најголема мера); и
- 2018 година - втора фаза на peer review (оценка: Усогласени во најголема мера).

***Ойсеѓоџи на оџенки е во следниоџи ранѓ:

- 1. Усоѓласени;
- 2. Усоѓласени во најѓолема мера;
- 3. Делумно усоѓласени; и
- 4. Неусоѓласени, со меѓународно џрифайџениџе сџџандарди за меѓународна размена на информации.



(ОЕСД) и размена на информации согласно договорите за одбегнување на двојно оданочување

Управата за јавни приходи разменува информации врз основа на одредбите за размена на информации од Договорите за одбегнување на двојно оданочување, Мултилатералната конвенција за заемна административна помош за даночни цели, Договорите за размена на информации или други меѓународни договори склучени од РС.Македонија.

Размената на информации по барање (EOIR) е основна алатка за даночните органи ширум светот за да се осигура дека сите даночни обврзници плаќаат точен износ на данок. Според EOIR стандардот, даночните органи можат да упатат конкретни барања до други даночни администрации за информации што ќе им овозможат да ги продолжат своите даночни контроли/постапки.

Во текот на 2024 година, УЈП има примено 36 барања на информации и има упатено исто толку барања на информации до странски даночни администрации. Статистиката се води по архивски број на предмет, без оглед за колку обврзници се бараат информации.

Во 2024 година, примени се вкупно 6 спонтани размени на информации од странски даночен орган за даночни правила согласно акција 5 од БЕПС Инклузивната рамка.

Преку учеството во Обуката за обучувачи во текот на 2023 и 2024 година, во 2024 година забележано е зголемување на бројот на упатени барања за меѓународна размена на информации од над 400% во



споредба со 2023 година, над 240 вработени во УЈП беа запознаени со темата за меѓународна размена на информации по барање и даночна транспарентност, а во период од две години во УЈП беа организирани 10 обуки на даночни инспектори и други вработени (во областа на утврдување на даноци, наплата на даноци, прекршочни комисији и др). Тоа укажува на висока активност и ефективност на иницијативата на Глобалниот форум на ОЕЦД.



МЕЃУНАРОДЕН МОНЕТАРЕН ФОНД (IMF)

Во согласност со стратешките планови и цели, соработката со Меѓународниот монетарен фонд е во насока на развивање и реформирање на основните функции на Управата за јавни приходи преку обезбедување на техничка помош и обука.

Користење на техничка помош преку ММФ

Согласно Фазата III од Програмата за Југоисточна Европа за Северна Македонија на ММФ која е финансиски поддржана од Европската Унија и SECO на годишно ниво се оддржуваат регионални настани заедница на практики во Југоисточна Европа, при што Управата за јавни приходи активно учествуваше на следниве настани:

- Заедници на пракси во областа на управување со долгови, управување со ризикот на усогласеност и даночна контрола на кој присуствуваа 6 претставници од УЈП. Заедницата на пракси во областа на управување со долг во месец октомври 2024 година се одржа во Скопје, каде што како координатор беше и УЈП.
- Годишен координативен состанок на ММФ за Фискални реформи во Југоисточна Европа (ЈИЕ фаза III) во Виена, Австрија, на кој учествуваше и претставник на УЈП.

Во оваа насока, а во рамки на програмата спроведени се и повеќе краткорочни посети на различни теми: Рамка за диференцијација на ризикот, регистар на ризици за градежната дејност во ДГДО, анализа на сегашната состојба со надворешни контроли, управување со повратот на ДДВ на Управата за јавни приходи и др. Во периодот јануари 2024 до јануари 2025 година одржани се две НQ мисии и три мисии во областа на работењето на ДГДО, како и на проценка на напредокот на УЈП.

Учество во програмските активности на ФИСКАЛИС 2024

Во текот на 2024 година 19 вработени учествуваа на 11 настани организирани во рамки на ФИСКАЛИС



(CEF) ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ФИНАНСИИТЕ

Центарот за развој на финансиите (CEF) има за цел поддршка во развојот на капацитетите во менаџирањето на јавните финансии, даночната политика и администрација, и реформите во централното банкарство преку обезбедување на високо квалитетни практични програми и обуки (работилници, семинари, сертифицирани програми) и поттикнување на регионалната соработка. Во насока да се унапредире регионалната соработка, од страна на Центарот за развој на финансиите (CEF) се спроведува проект за поддршка на даночните администрации во Југоисточна Европа со цел зајакнување на капацитетите на даночните управи и справување со предизвиците со кои се соочуваат.

Користење на техничка помош преку ЦЕФ

Во текот на 2024 година на 12 настани организирани од ЦЕФ учествуваа 7 вработени од УЈП.

Користење на техничка помош преку инструментот TAIEH

Во текот на месец Ноември 2024 година одржан е TAIEH настан "Лидерство за Колегиумот на УЈП".

ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ



Наша цел е да го зголемиме доброволното пријавување и наплата на даночните обврски, преку подигнување на довербата на даночните обврзници кон институцијата и обезбедување на можности за брз и едноставен контакт, информирање, едуцирање и квалитетни услуги, без интервенции и било какви рејресивни постапки.

ДАДЕНИ УСЛУГИ КОН ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Во периодот Јануари-Декември 2024 година дадени се 5,127 писмени одговори на поставени прашања и барања доставени преку Е-mail од даночните обврзници.

Одржани се и 2,921 советодавни посети кај даночните обврзници и 3,448 едукативни семинари, а се со цел информирање и едукација на даночните обврзници за законски обврски за доброволно и навремено исполнување на даночните обврски.

	2024	2023	2022	2021
Писмено одговорени прашања и барања на ДО доставени преку е-пошта	5,127	5,107	5,905	12,443
Советодавни посети кај даночните обврзници	2,921	3,937	2,480	3,719
Едукативни средби/семинари	3,448	3,675	4,667	406
Вкупно	11,496	12,719	13,052	16,568

ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2024 ГОДИНА



Со Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година („Службен весник на РСМ“, бр.283 од 28.12.2023 година) проектиран е износ на Приходи на основен буџет и фондови во висина од 365,518,767,000 денари кои во однос на планираните приходи за 2023 година од 356,736,000,000 денари бележат зголемување за 2.46%.

Приходите од јавни давачки во надлежност на УЈП се планирани во висина од 247,001,500,000 денари, односно за 11.08% се повисоки од планираните за 2023 во износ од 222,368,500,000 денари. Наведеното значи дека Управата за јавни приходи треба да обезбеди 67.58% од Буџетот на Република Северна Македонија, од кои 35.92% од наплата на даноците и 31.65% од наплата на придонесите.

Во структурата на вкупно планираните приходи кои треба да ги наплати УЈП во износ од 247,001,500,000 денари, даноците учествуваат со 53.16%, а придонесите со 46.84%.

Вкупниот износ на приходи од даноци со кои администрира УЈП се планирани во висина од 131,297,000,000 денари, од кои Данок на добивка (ДД) во износ од 19,483,000,000 денари, Данок на личен доход (ДЛД) во износ од 31,116,000,000 денари и Данок на додадена вредност (ДДВ) во висина од

80,698,000,000 денари. Во однос на планираниот износ на приходи во 2023 година од 119,700,000,000 денари, во 2024 се планира пораст од 9.69%.

Во планираните даночни приходи во вкупен износ од 131,297,000,000 денари, највисоко е учеството на данокот на додадена вредност со 61.46%, а потоа следат данокот на личен доход со 23.70% и данокот на добивка со 14.84%.

Износот на социјалните придонеси од плата со кои администрира УЈП се планирани во висина од 115,704,500,000 денари, од кои Придонесите за пензиско и инвалидско осигурување (ПИО) во износ од 70,068,500,000 денари, придонесите за здравствено осигурување (ПЗО) во износ од 42,049,000,000 денари и придонесите за осигурување во случај на невработеност (ПОН) во износ од 3,587,000,000 денари. Во однос на планираниот износ на приходи во 2023 година од 102,668,500,000 денари, во 2024 се планира пораст од 12.70%.

Во планираните приходи од социјални придонеси од плата во вкупен износ од 115,704,500,000 денари, највисоко учество имаат придонесите за ПИО во износ од 60.56%, потоа следат придонесите за ЗО во износ од 36.34% и на крај придонесите за вработување во износ од 3.10%.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЈП ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА ЗА 2024

Учесиво Буџет на РСМ

ВКУПНИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РСМ	365,518,767,000	100.00		
ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ	247,001,500,000	Учесиво на даноци и придонеси		
		100.00		67.58%
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (ДД,ПДД,ДДВ)	131,297,000,000	Учесиво во даноциите		
		100.00%	53.16%	35.92%
Данок на добивка	19,483,000,000	14.84%	7.89%	5.33%
Данок на личен доход	31,116,000,000	23.70%	12.60%	8.51%
ДДВ	80,698,000,000	61.46%	32.67%	22.08%
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	115,704,500,000	Учесиво во придонесите		
		100.00%	46.84%	31.65%
Пензиско и инвалидско осигурување	70,068,500,000	60.56%	28.37%	19.17%
Здравствено осигурување	42,049,000,000	36.34%	17.02%	11.50%
Вработување	3,587,000,000	3.10%	1.45%	0.98%

На 15.08.2024 година, донесен е Закон за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година („Службен весник на РСМ”, бр.169).

Имено, извршен е Ребаланс на Буџетот со кој Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година - Буџетска сметка е проектиран во висина од 374,702,814,000 денари што претставува зголемување однос на првиот план во апсолутен износ од 9,184,047,000 денари или повисок за 2.51%.

Во тие рамки, даночните приходи и социјалните придонеси од плати кои ги администрира Управата за јавни приходи се планирани во висина од 251,926,500,000 денари, што претставува зголемување од првиот план за наплата на приходите од УЈП за 1.99%.

Со тоа, Управата за јавни приходи се задолжува за наплата на 67.23% од средствата кои го формираат Буџетот на Република Северна Македонија-Буџетска сметка.



РЕБАЛАНС ПЛАН НА УЈП ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА ЗА 2024

	БУЏЕТ ПЛАН 2024	РЕБАЛАНС ПЛАН 2024	Учество Бюджет на РСМ		
ВКУПНИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РСМ	365,518,767,000	374,702,814,000			100.00
ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ	247,001,500,000	251,926,500,000	Учество на даноци и придонеси		
			100.00		67.23%
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (ДД,ПДД,ДДВ)	131,297,000,000	131,118,000,000	Учество во даноциите		
			100.00	52.05%	34.99%
Данок на добивка	19,483,000,000	21,118,000,000	16.11%	8.38%	5.64%
Данок на личен доход	31,116,000,000	31,542,000,000	24.06%	12.52%	8.42%
ДДВ	80,698,000,000	78,458,000,000	59.84%	31.14%	20.94%
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	115,704,500,000	120,808,500,000	Учество во придонесите		
			100.00%	47.95%	32.24%
Пензиско и инвалидско осигурување	70,068,500,000	72,129,500,000	59.71%	28.63%	19.25%
Здравствено осигурување	42,049,000,000	44,592,000,000	36.91%	17.70%	11.90%
Осигурување во случај на невработеност	3,587,000,000	4,087,000,000	3.38%	1.62%	1.09%

РЕБАЛАНС ПЛАН НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ

По извршениот Ребаланс, даночните приходи се планирани во висина 131,118,000,000 денари, што значи дека истите се намалени за 179,000,000 денари или за 0.14%.

Планот за даночните приходи за 2024 година е зголемен за следните видови даноци:

- Данокот на добивка се планира да се наплати во износ од 21,118,000,000 денари што во однос на првиот Буџет план во износ од 19,483,000,000 денари, претставува зголемување за 1,635,000,000 денари, или за 8.39%.
- Данокот на личен доход се планира да се наплати во износ од 31,542,000,000 денари, што во однос на првиот Буџет план во износ од 31,116,000,000 денари, претставува зголемување за 426,000,000 денари, или за 1.37%.

Планот за даночните приходи за 2024 година е намален за:

- Приходите од ДДВ се планираат во износ од 78,458,000,000 денари што во однос на првиот Буџет план од 80,698,000,000 денари, претставува намалување од 2,240,000,000 денари, или за 2.78%.

Во периодот јануари-декември 2024 година, остварен е вкупен даночен приход од 133,502,801,882 денари.

Овој износ е повисок за:

- 1.82% во однос на планираниот приход од 131,118,000,000 денари и повисок за
- 16.86% во однос на остварениот приход од 114,243,141,876 денари во истиот период од 2023 година.

Даноци во 000,000	План	Наплата	Индекси
ДД	21,118	20,186	95.59
ПДД	31,542	31,852	100.98
ДДВ	78,458	81,465	103.83
Вкупно даноци	131,118	133,502	101.82
Учество во %	52.05	52.72	
Придонеси во 000,000	План	Наплата	Индекси
ПИО	72,129	71,468	99.08
ПЗО	44,592	43,894	98.44
ПОН	4,087	4,384	107.28
Вкупно придонеси	120,808	119,747	99.12
Учество во %	47.95	47.28	
Даноци и придонеси	План	Наплата	Индекси
Вкупно приходи	251,926	253,249	100.52

ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ

Во периодот јануари - декември 2024 година, остварен е вкупен даночен приход од 133,502,801,882 денари. Овој износ е повисок за:

- 1.82% во однос на планираниот приход од 131,118,000,000 и повисок за
- 16.86% во однос на остварениот приход од 114,243,141,876 денари во истиот период од 2023 година.

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:	
	2024	2024	2023	2022	2021	нап./пл`24	2024/23
1	2	3	4	5	6	7 (3:2)	8 (3:4)
ДД	21,118,000,000	20,185,748,779	16,935,425,377	15,776,291,846	10,871,095,326	95.59	119.19
ДЛД	31,542,000,000	31,852,095,705	27,257,812,369	23,851,543,967	20,552,403,103	100.98	116.85
ДДВ	78,458,000,000	81,464,957,398	70,049,904,130	64,763,843,626	58,193,876,897	103.83	116.30
ВКУПНО	131,118,000,000	133,502,801,882	114,243,141,876	104,391,679,439	89,617,375,326	101.82	116.86

98.77% од вкупниот нето наплатен данок се однесува на доброволно платен данок. Покрај доброволната наплата на даноците УЈП спроведува и други видови постапки за административна наплата на даноците, како што се наплати преку потпишани цесии, репрограми, опомиени пред присилна наплата и присилна наплата.

РД	Нето даночни приходи	Доброволно плаќање	Пребивање на долг со прелата	Вкупно доброволно плаќање	Учество ДП/НДП	Отстапување на побарува	Репрограм на ЈП	Инспекц. контрола 75%	Опомени (даноци без МПИН)	Присилна наплата на даноци
РД Скопје	51,664	49,523	1,272	50,795	103.27	0.0	558	306	1,611	2,026
РД Битола	6,636	6,619	254	6,444	104.97	0.0	71	72	1,545	157
РД Прилеп	3,976	3,723	176	3,899	107.94	0.0	36	39	872	30
РД Струмица	3,837	3,515	236	3,751	109.39	0.0	20	63	479	163
РД Тетово	5,904	5,634	244	5,878	106.06	0.0	36	115	297	26
РД Штип	6,530	6,270	122	6,392	105.92	0.0	45	27	255	128
ДГДО	54,953	53,862	834	54,696	98.41	0.0	413	256	514	60
Вкупно	133,500	129,146	3,138	131,855		0	1,179	878	5,573	2,590
(%)		96,74%	2,35%	98,77%		0.00	0,88%	0,66%	4,17%	1,94%



ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во периодот јануари - декември 2024 година, остварен е вкупен ДДВ приход од **81,464,957,398** денари. Овој износ е повисок за:

- **3.83%** во однос на планираниот износ од **78,458,000,000** денари и повисок за
- **16.30%** во однос на остварениот во истиот период од 2023 година во износ од **70,049,904,130** денари.

Во месец декември 2024 година, остварен е вкупен ДДВ приход од **6,536,195,621** денари. Овој износ е понизок за:

- **3.40%** во однос на планираниот од **6,766,192,692** денари и понизок за
- **9.70%** во однос на остварениот во 2023 година во износ од **7,237,922,796** денари.

ДДВ	План	Наплатено				Индекси:			
	2024	2024	2023	2022	2021	нап./пл` 24	2024/23	2024/22	2024/21
Декември	6,766,192,692	6,536,195,621	7,237,922,796	5,094,046,337	5,128,836,550	96.60	90.30	128.31	127.44
ВКУПНО 01-12/2024	78,458,000,000	81,464,957,398	70,049,904,130	64,763,843,626	58,193,876,897	103.83	116.30	125.79	139.99

Наплатениот ДДВ приод во периодот јануари- декември 2024 година од 81,464,957,398 денари во однос на планираниот приход од 78,458,000,000 денари, претставува поголемо остварување во апсолутен износ од 3,006,957,398 денари (3.83%).

Во периодот јануари- декември 2024 година наплатен е ДДВ приход во износ од 81,464,957,398 денари, кој во однос на наплатениот ДДВ приход во периодот јануари - декември 2023 година во износ од 70,049,904,130 денари покажува зголемување во апсолутен износ за 11,415,053,268 денари или за (16.30%), повисок од јануари - декември 2022 година во апсолутен износ за 16,701,113,772 денари (25.79%) и повисок од наплатениот ДДВ во истиот период од 2021 година за 23,271,080,501 денари или (за 39.99%).

ДДВ е наплатен во бруто износ од 115,819,602,958 денари од кои на даночните обврзници е извршен поврат во износ од 34,354,645,560 денари што резултира со остварен ДДВ приход од 81,464,957,398 денари. Повисокиот ДДВ бруто приход во извештајниот период за 2024 година во однос на 2023 година е остварен со повисока бруто наплата за 7,036,114,103 денари (6.47%) и остварен понизок ДДВ поврат од 4,378,939,165 денари (11.31%).

Споредено со податоците од јануари - декември 2022 година, во периодот јануари- декември 2024 година е остварена повисока бруто наплата на ДДВ за 6,327,917,019 денари (5.78%) и истовремено понизок поврат за 10,373,196,753 денари (23.19%) и во однос на 2021 година во периодот јануари- декември 2024 година е остварена повисока бруто наплата за 26,354,012,235 денари (29.46%) и повисок поврат за 3,082,931,734 денари (9.86%).

Вид данок	План	Наплатено			
	2024	2024	2023	2022	2021
ДДВ приход	78,458,000,000	81,464,957,398	70,049,904,130	64,763,843,626	58,193,876,897
ДДВ поврат	/	-34,354,645,560	-38,733,584,725	-44,727,842,313	-31,271,713,826
ДДВ (од увоз, во земјата, донации, камата)	/	115,819,602,958	108,783,488,855	109,491,685,939	89,465,590,723

Структурата на поделните видови приходи од ДДВ во периодот јануари - декември 2024 година, е како што следува:

СТРУКТУРА НА ДДВ	2024	Струк. (%)	2023	Струк. (%)	% 2024/2023
ДДВ од увоз	76,638,957,128	94.08	73,272,826,966	104.60	104.59
ДДВ промет во земјата.	38,771,802,388	47.59	35,258,557,329	50.33	109.96
ДДВ од донации	15,404,585	0.02	15,678,784	0.02	98.25
ДДВ од камати	185,732,211	0.23	138,366,125	0.20	134.23
ДДВ од присилна наплата	207,706,646	0.25	98,059,651	0.14	211.82
Бруто приходи	115,819,602,958	0.00	108,783,488,855	0.00	106.47
Поврат на ДДВ	-34,354,645,560	-42.17	-38,733,584,725	-55.29	88.69
Вкупно нето приходи	81,464,957,398	100.00	70,049,904,130	100.00	116.30

За пореално согледување на висината на приходот од ДДВ, во следната табела се дадени плаќањата на уплатните сметки за овој данок по видови и извршените враќања од истите:

ДДВ	2024		2023		Разлика 2024-2023	
	Уплата	Исплата	Уплата	Исплата	Уплата	Исплата
ДДВ од увоз	76,647,493,833	8,536,705	73,273,853,927	1,026,961	3,373,639,906	7,509,744
ДДВ промет во земјата.	39,967,197,326	1,195,394,938	36,370,591,691	1,112,034,362	3,596,605,635	83,360,576
ДДВ од донации	15,404,585	0	15,693,249	14,465	-288,664	-14,465
ДДВ од камати	334,381,673	148,649,462	240,867,302	102,501,177	93,514,371	46,148,285
ДДВ од присилна наплата	207,706,646	0	98,059,651	0	109,646,995	0
Бруто наплата	117,172,184,063	1,352,581,105	109,999,065,820	1,215,576,965	7,173,118,243	137,004,140
Поврат на ДДВ	0	34,354,645,560	0	38,733,584,725	0	-4,378,939,165
ДДВ приход	117,172,184,063	35,707,226,665	109,999,065,820	39,949,161,690	7,173,118,243	-4,241,935,025

01-12/2024	План	Наплата	Нап./План
РД Скопје	50,029.5	51,664,455,210	94.74
РД Битола	6,322.8	6,636,887,969	97.61
РД Прилеп	3,684.0	3,976,405,389	82.23
РД Струмица	3,508.2	3,837,775,997	97.15
РД Тетово	5,566.7	5,904,044,154	95.14
РД Штип	6,165.3	6,530,184,418	93.03
ДГДО	55,841.5	54,953,048,744	97.27
Вкупно	131,118.0	133,502,801,882	95.59

ДАНОК НА ДОБИВКА

Во периодот јануари-декември 2024 година, остварен е вкупен приход од данокот на добивка од **20,185,748,779** денари.

Овој износ е понизок за:

- **4.41%** во однос на планираниот од **21,118,000,000** денари, и повисок за
- **19.19%** во однос на остварениот во истиот период од 2023 година во износ од **16,935,425,377** денари.

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2024	2024	2023	2022	2021	нап./пл`24	2024/23	2024/22	2024/21
Данок на добивка	21,118,000,000	20,185,748,779	16,935,425,377	15,776,291,846	10,871,095,326	95.59	119.19	127.95	185.68



Структура на данокот на добивка	01.01-31.12/2024	Струк. (%)	01.01-31.12/2023	Струк. (%)	% 2024/2023
Месечни аконтации	13,799,695,440	68.36	11,745,888,048	69.36	117.49
Даночни биланси	5,068,831,489	25.11	3,959,605,647	23.38	128.01
Дивиденда и друга распределба од добивка	41,854,282	0.21	52,979,011	0.31	79.00
Камата	92,520,427	0.46	100,749,459	0.59	91.83
Задржан данок	1,033,111,428	5.12	924,037,316	5.46	111.80
Вкупен приход	124,764,219	0.62	114,925,696	0.68	108.56
Покривање на загуба од акумулирана добивка	9,210,779	0.05	14,528,715	0.09	63.40
Ревалоризирани резерви (ревалор. вишоци)	7,266,864	0.04	2,535,300	0.01	286.63
Престанување на услови за користење на даночно олесување и ослободување	8,493,851	0.04	20,176,185	0.12	42.10
Вкупно	20,185,748,779	100.00	16,935,425,377	100.00	119.19

Структурата на данокот на добивка за периодот јануари-декември 2024 година споредено со истиот период од 2023 година, покажува зголемување на наплатениот износ на данокот на месечните аконтации на данок на добивка кои се наплатени повеќе за 2,053,807,392 денари (17,48%) при нивно учество во вкупниот данок на добивка од 68.36%, зголемување на наплатениот износ на даночните биланси за 1,109,225,842 денари (28,01%) при нивно учество во вкупниот данок на добивка од 25,11%, зголемување на задржаниот данок платен за странски правни лица за 109,074,112 денари (11,80%). Останатите ставки имаат учество помало од 1% во вкупниот износ на данок на добивка.

ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД

Во периодот јануари - декември 2024 година, остварен е вкупен приход од данокот на доход од **31,852,095,705** денари. Овој износ е повисок за:

- **0.98%** во однос на планираниот од **31,542,000,000** денари и повисок за
- **16.85%** во однос на остварениот во 2023 година во износ од **27,257,812,369** денари.

ДЛД	План	Наплатено				Индекси:			
	2024	2024	2023	2022	2021	нап./пл`24	2024/23	2024/22	2024/21
Декември	4,182,899,837	4,417,909,312	3,678,197,291	3,300,284,408	2,870,665,400	105.62	120.11	133.86	153.90
ВКУПНО 01-12/2024	31,542,000,000	31,852,095,705	27,257,812,369	23,851,543,967	20,552,403,103	100.98	116.85	133.54	154.98



Структура на ПДД/ДЛД	2024	Струк. (%)	2023	Струк. (%)	% 2024/2023
плати и други лични примања	20,848,623,637	65.45	18,110,288,100	66.44	115.12
данок на пен. надомес на доброволно пенз.	10,676,588	0.03	11,511,619	0.04	92.75
по основ на договор за дело	2,767,198,360	8.69	2,403,760,824	8.82	115.12
приходи од земјоделство и шумарство	460,406,779	1.45	206,470,960	0.76	222.99
приходи од самостојна дејност	355,220,100	1.12	309,528,089	1.14	114.76
приходи од имот и имотни права	897,136,095	2.82	810,743,725	2.97	110.66
авторски и права од индустриска сопственост	364,714,977	1.15	342,861,301	1.26	106.37
приходи од капитал	2,678,845,073	8.41	2,199,640,183	8.07	121.79
приходи од капитални добивки	365,045,334	1.15	158,988,220	0.58	229.61
приходи од игри на среќа/наградни игри	1,990,795,398	6.25	1,720,333,910	6.31	115.72
други видови приходи	1,015,949,019	3.19	885,313,129	3.25	114.76
годишно решение на УЈП	45,221,647	0.14	50,156,436	0.18	90.16
камата за ненавремено плаќ. на ДЛД	50,872,955	0.16	38,157,713	0.14	133.32
приход остварен од неоданочен приход	1,389,743	0.04	10,058,160	0.04	13.82
Вкупно	31,852,095,705	100.00	27,257,812,369	100.00	116.85

Во структурата на данокот на личен доход најзначаен е износот на **доход од работа** кој во вкупниот износ учествува со 65.45%. Оваа категорија на ДЛД, во овој период, во однос на истиот период од 2023 година бележи зголемување на наплатата во апсолутен износ од 2,738,335,537 денари или за 15.12%.

ПРИХОДИ ОД СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

Во периодот јануари - декември 2024 година, остварен е вкупен приход по основ на социјални придонеси од плата во износ од **119,746,845,118** денари, што претставува остварување од **99,12%** од планот за периодот во износ од **120, 808,500,000** денари. Овој износ е повисок за:

- **0.08 %** во однос на планираниот приход од **120,808,500,000** денари, и повисок за
- **13.17%** во однос на остварениот во истиот период од 2023 година во износ од **105,811,426,772** денари.


Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2024	2024	2023	2022	2021	нап./пл`24	2024/23	2024/22	2024/21
1	2	3	4	5	6	7 (3:2)	8 (3:4)	9 (3:5)	10 (3:6)
ПИО	72,129,500,000	71,468,063,476	63,361,072,166	54,954,391,689	49,300,611,058	99.08	112.79	130.05	144.96
ПЗО	44,592,000,000	43,894,191,768	38,555,590,758	35,296,563,207	32,211,962,706	98.44	113.85	124.36	136.27
ПОН	4,087,000,000	4,384,589,874	3,894,763,848	3,369,636,046	3,012,205,174	107.28	112.58	130.12	145.56
Вкупно	120,808,500,000	119,746,845,118	105,811,426,772	93,620,590,942	84,524,778,938	100.87	113.17	127.91	141.67

Висината на остварените приходи по видови придонеси во 2024 година, во однос на планираните и во однос на остварените во 2023, 2022 и 2021 година е како што следува:

СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	План	Наплатено		Индекси:	
	01-12/2024	01-12/2024	01-12/2023	ост/план`24	2024/2023
1. Придонес за ПИО	72,129,500,000	71,468,063,476	63,361,072,166	99.08	112.79
Придонес од плата (вкупно)	69,847,228,601	69,036,611,443	61,059,146,755	98.84	113.07
Придонеси од доход	728,005,117	687,280,057	601,863,019	94.41	114.19
Придонес од приватен сектор	1,338,994,525	1,521,796,849	1,493,723,737	113.65	101.88
Придонес од индивид. земјоделци	185,515,591	183,766,809	180,478,075	99.06	101.82
Камата	27,630,881	32,440,674	20,036,631	117.41	161.91
Приходи од АВР	2,125,285	6,167,644	5,823,949	290.20	105.90
2. Придонес за здравство	44,592,000,000	43,894,191,768	38,555,590,758	98.44	113.85
Придонеси од плати	27,196,480,751	27,908,790,798	24,875,269,106	102.62	112.19
Приход од Буџет на РМ (МФ,МТСП)	15,389,000,000	13,913,538,692	11,899,949,958	90.41	116.92
Останати приходи	533,000,000	557,951,278	557,050,697	104.68	100.16
Придонеси од изминати години	1,466,248,361	1,502,155,149	1,216,747,347	102.45	123.46
Камата	7,270,888	11,755,851	6,573,650	161.68	178.83
3. Придонес за вработување	4,087,000,000	4,384,589,874	3,894,763,848	107.28	112.58
Придонес од плати	3,805,517,387	4,109,462,958	3,617,533,872	107.99	113.60
Прид на луѓе кои сам вршат дејн.	40,000,000	38,189,448	34,389,117	95.47	111.05
Придонес на прив раб во стран.	0	0	0		
Придонес за вработување од државата	0	0	46,657,231		0.00
Придонес за вработување за мерка за субвенц.за време на вонредна состојба	0	0	0		
Придонес за вработување	0	0	4,484,963		0.00
Придонес за изминати години	240,000,000	235,272,146	190,809,650	98.03	123.30
Камата	1,482,613	1,665,322	889,015	112.32	187.32
Вкупно (1+2+3)	120,808,500,000	119,746,845,118	105,811,426,772	99.12	113.17

Во периодот јануари - декември 2024 година плаќањето на придонесите од плата бележи зголемување во однос на оствареното во истиот период од 2023 година при што отстапувањето е:

- зголемување на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување во однос на остварените во истиот период од 2023 година во апсолутен износ за 8,106,991,310 денари или 12.79%.
- зголемување на придонесите за здравствено осигурување во однос на остварените во истиот период од 2023 година во апсолутен износ за 5,338,601,010 денари или за 13.85% и
- зголемување на придонесите за вработување во однос на остварените во истиот период од 2023 година во апсолутен износ за 489,826,026 денари или за 12.58%.



ПОДОБРЕНО АДМИНИСТРИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОВИ

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ) ДОЛГ

Структура на ДДВ долгот по износ и по број на должници на 31.12.2024 година – (даночен период до 30.11.2024 со вклучени ставки до 31.12.2024) долгот во износ од 18,464,188,652 денари на 18,857 обврзници е сегментиран: со поединечен износ на долг поголем од 10.000.001 денари се задолжени 253 даночни обврзници, што претставува 1.34% од вкупниот број на должници, со долг во вкупен износ од 14,474,542,760 денари кој претставува 78.39% од вкупниот долг, од кој со над 1,000,000,001 денари поединечен долг е задолжен е 1 обврзник во износ од 1,270,336,318 денари, со долг од 500,000,001 – 1,000,000,000 денари се задолжени 3 обврзници во износ на долг од 2,184,606,796 денари, со долг од 100,000,001 – 500,000,000 денари се задолжени 30 обврзници во износ на долг од 5,010,570,909 денари и со долг од 10,000,001-100,000,000 денари се задолжени 219 обврзници во износ на долг од 6,009,028,738 денари.

Движењето на ДДВ долгот по години

Година	Износ
2019	13,960,896,796
2020	14,431,375,240
2021	14,494,406,864
2022	14,190,976,193
2023	16,643,122,930
2024	18,464,188,652

ДАНОК НА ДОБИВКА И ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

Според евиденција на УЈП, вкупното долговно салдо по основ на данокот на добивка изнесува 5,263,122,949 денари (долг без камата) на 31.12.2024 година.

Бројот на должници изнесува 21,003 обврзници. ДД побарувања - Вкупните побарувачки салда на даночните обврзници по годишните даночни биланси по основ на данокот на добивка и данокот на вкупен приход (побарувања без камата), кои на 31.12.2024 година изнесуваат - 4,291,608,096 денари.

Бројот на даночни обврзници кои имаат искажано побарувачко салдо по основ на данок на добивка и данок на вкупен приход изнесува 34,793 обврзници.



ДОЛГ ОД НЕИСПЛАТЕНА БРУТО ПЛАТА

Во периодот јануари–декември 2024 година исплатителите на плати – правни лица, вршители на дејност, паушалци, управители и од Институциите со владините политики не исплатиле плати по 159,948 поднесени и прифатени МПИН пресметки во вкупен износ на јавни давачки во износ од 10,052,134,045 денари.

Во однос на состојбата на 31.12.2023 година кога долгот изнесува 10,060,026,183 денари, долгот е намален во апсолутен износ за 7,892,138 денари.

КОНТРОЛИ НА ДАНОЦИ, ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ, КОНТРОЛИ ВО ФУНКЦИЈА И ОСТАНАТИ КОНТРОЛИ



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Во 2024 година вкупно се извршени 4,249 контроли на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) од кои со утврдени неправилности се 1,729 контроли што претставува 40.69% од вкупниот број извршени контроли.

Доколку се мери ефектот на 4,249 извршени контроли на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) од кои со утврдени неправилности се 1,729 контроли или 40.69 % во вкупниот број, бележи зголемување од 66.95% проценти во однос на истиот период во 2023 година, кога од вкупно 2,545 контроли со утврдени неправилности се 1,255 контроли (49.31%).



АВТОМАТСКА СЕЛЕКЦИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ

Од 1 јануари 2019 година Управата за јавни приходи започна да применува софтвер за евалуација на ризици кој содржи софтверски имплементирани правила врз основа на кои се генерира листа на ризични обврзници за контрола. Со овој софтвер се обезбедува објективна селекција на даночни обврзници за контрола, што се постигнува преку автоматизација на процесот на анализа на ризик при што значително се намалува човечкиот фактор, а со тоа и субјективноста во процесот на селекција на даночни обврзници за контрола.



РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛИ, ПО ОСНОВ НА ДАНОЦИ, ПО ГОДИНИ

Од 1 јануари 2019 година Управата за јавни приходи започна да применува софтвер за евалуација на ризици кој содржи софтверски имплементирани правила врз основа на кои се генерира листа на ризични обврзници за контрола. Со овој софтвер се обезбедува објективна селекција на даночни обврзници за контрола, што се постигнува преку автоматизација на процесот на анализа на ризик при што значително се намалува човечкиот фактор, а со тоа и субјективноста во процесот на селекција на даночни обврзници за контрола.

	2022	2023	2024
Број на контроли	2,544	2,545	4,249
Со неправилност	1,215	1,255	1,729
Индекс: Вк/неп.	47.76	49.31	40.69

Вкупниот број на извршени надворешни контроли по основ на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) во 2024 година се 4,249 контроли, што претставува зголемување за 66.95% во однос на бројот од 2,545 извршени контроли во истиот период од 2023 година.

	2022	2023	2024
Искористено време (во час)	103,834	105,627	119,586
Утврдена неправилност	1,759,364,242	3,391,224,701	2,728,753,728

Согледување за ефективно потрошено време по контрола - направено е врз основа на доведување во сооднос на утврдените неправилности на извршените контроли и ефективноискористеното време при вршењето на истите.



ПРАВНИ РАБОТИ

Во периодот ојфайен со извештајот, бројот од 594 примени жалби и тужби (или поточно 0 жалби и 594 тужби од кои 554 против акти кои произлегуваат од регионалните дирекции и 40 против акти кои произлегуваат од Централната за наплата на данок) покажува реализација на извршување од 77,75% во сооднос со истиот период во минатата година, а додека во овој период има изготвени и поднесени 10 кривични пријави во надлежните Основни јавни обвинителства или 111,11% во сооднос со истиот период во минатата година.

ТУЖБИ против акти кои произлегуваат од регионалните дирекции	2024	2023	2022
Информација од УС за број на примени тужби-тековна година	554	674	736
Решени тужби во Управен суд	642	719	341
Вкупно постапки во тек пред УС - од сите години назазад	657	892	1,041
Уважени предмети од УС и вратени во повторна постапка во УЈП	157	169	77
Завршени предмети во повторна постапка во УЈП	65	75	34
Незавршени предмети во повторна п-ка во УЈП	92	94	43

Управниот суд решил и доставил одлуки до УЈП за 642 тужби кои му биле доставени во предходни периоди и во текот на 2024 година. Од вкупно 157 уважени тужби и поништени решенија од страна на Управниот суд, кај 77 од нив биле утврдени соодветни даноци и други јавни приходи, споредни даночни давачки како и други јавни давачки. Тие износи во овој случај се поништуваат, а предметите се решаваат повторно применувајќи ги упатувањата дадени во одлуките од Управниот суд. По тој основ се поништува вкупен износ на наод од 216,751,189 денари кој износ бил утврден во 77 решенија поништени од страна на Управниот суд во постапка по тужба.

	2024		2023		2022		2024/2023		2024/2022	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Утврдени даноци во утврдените решенија	282	2,249,457,785	401	857,517,786	204	824,631,110	70.32%	162.32%	138.24%	172.78%
Утврдени даноци чии решенија по тужба се поништени или изменети	77	216,751,189	79	131,087,178	36	233,782,243	97.47%	65.35%	213.89%	92.71%

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ

Во периодот кој е предмет на обработка на овој извештај, УЈП има поднесено 10 кривични пријави до надлежните Основни јавни обвинителства. Тие кривични пријави се поднесени од страна на РД Скопје – 4 (40%), од страна на РД Тетово – 3 (30%), и од страна на РД Штип – 3 (30%). А додека РД Битола, РД Прилеп, РД Струмица и ДГДО во овој период немаат поднесено кривични пријави.

Во 10 кривични пријави кои се поднесени од УЈП до надлежните основни јавни обвинителства, осомничени се 7 одговорни правни лица и 10 одговорни физички лица.

Според видот на кривичното дело:

- член 60-а од ЗДДВ - 1 кривична пријава (10%)
- даночно затајување - 9 поднесени кривични пријави (90%)
- по однос на другите кривични дела во овој период регионалните дирекции на УЈП немаат поднесено кривични пријави.

Во поднесените 9 кривични пријави по основ на даночно затајување, постои основано сомнение дека се затаени 629,016,734 денари, или по видови:

Регионални дирекции	Износ			
	ДДВ	ПДД	ДД	Вкупно
Скопје	516,986,522	15,632,622	15,211,675	547,830,819
Битола	0	0	0	0
Прилеп	0	0	0	0
Струмица	0	0	0	0
Тетово	0	0	0	0
Штип	55,852,528	23,011,769	2,321,618	81,185,915
ДГДО	0	0	0	0
Вкупно	572,839,050	38,644,391	17,533,293	629,016,734

ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ, ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И НАПЛАТА ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Во периодот кој е предмет на овој менаџерски извештај, од страна на овластените даночни службеници издадени се вкупно 2.999 прекршочни платни налози во износ од 60,640,958 денари. Вкупниот број на прекршочни платни налози по кои е извршена наплата на глоба изнесува 1.879, а вкупниот износ на наплатена глоба е во висина од 23,367,215 денари. Во овој период до комисиите за прекршоци се поднесени 718 барања за поведување на прекршочна постапка во износ од 11.690,437 денари.


Број на постапки и прекршочни платни налози	Регистрација и утврдување на даноци		Регионален даночен инспекторат		ВКУПНО	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Издадени прекршочни платни налози	1288	15.910.131	1.711	44.730.827	2.999	60.640.958
Прекршочни платни налози по кои е вршена наплата -50%	221	1.569.345	1.658	21.797.870	1.879	23.367.215
Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка	665	9.756.158	53	1.934.279	718	11.690.437

Послџајки за порамнување, прекршочни платни налози и поднесени барања за поведување прекршочна постапка по години:

Прекршочни платни налози	2024		2023		2022	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Издадени прекршочни платни налози	2.999	60.640.958	4.752	131.336.687	2,807	69,690,139
Прекршочни платни налози по кои е вршена наплата 50%	1.879	23.367.215	4.406	61.732.565	2,381	32,244,838
Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка	718	11.690.437	353	9.049.600	290	4,726,857

Во 2024 година по основ на донесените одлуки за прекршок изречени се вкупно 5,090 прекршочни санкции-глоби во вкупен износ од 86.044.192 денари. Од донесените одлуки платени се 30 глоби во износ од 557.958 денари од кои навреме се платени односно во рок кој не може да биде пократок од осум дена ниту подолг од 30 дена вкупно 22 глоби во износ од 280.400 денари, 0 се платени глоби по опомена со износ од 0 денари и 8 се платени глоби во постапка на присилна наплата со износ во висина од 277.558 денари.

КОМИСИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ	Број	Износ
Ненаплатени одлуки-изречена глоба од минати години	4.333	72,818,747
Донесени одлуки-изречена глоба во тековна година	757	13,225,445
Вкупно донесени одлуки-изречена глоба	5,090	86,044,192
Платена глоба во рок	22	280,000
Платена глоба по опомена	0	0
Платени глоби во постапка на присилна наплата	8	277,558
Вкупно платена глоба	30	557,958
Поднесени жалби до Државна комисија по донесени Решенија за изречена глоба	6	162,975
Отфрлени или одбиени жалби и потврден управен акт	5	156,825



УЧЕСТВО НА УЈП НА ПОЗНАЧАЈНИ МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ

ПОДДРШКА ОД ММФ ЗА ВИЗИЈА И ПОВЕЌЕГОДИШНА СТРАТЕГИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА УЈП

Директорката на Управата за јавни приходи, Елена Петрова одржа виртуелни работни состаноци со даночниот советник од главната канцеларија на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) во Вашингтон, Мајкл Харди и со регионалниот даночен советник од ММФ Дмитри Јегоров. На состаноците, темата на разговорите беа визијата и повеќегодишната стратегија за трансформација на УЈП во четири клучни области: даночни обврзници, даночни службеници (администрација), даночните приходи и дигитализација на УЈП.

Советите и идеите кои беа презентирани, како и директната експертска помош преку „Програмаџа на ММФ за јакнење на капацитетите на земјите од Југоисточна Европа“, ќе имаат значаен придонес во реализацијата на визијата за УЈП. Целта е како што беше посочено на состаноците да се трансформира „умот и срцето“ на УЈП преку конкретни стратегии и практични решенија за цврсто стратешко управување и напредок во четирите наведени области.

Директорката на Управата за јавни приходи м-р Елена Петрова оствари две одделни работни средби со претставници на сметководителите од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Македонија (ИСОС) и Комора на сметководители на Македонија (САМ).

Во рамки на средбите една од главните теми беше дека навремено поднесување на ДДВ пријавите во законскиот рок, но и точното пријавување без дополнителни исправки на пријавите, како и плаќањето на точен износ на данок во законскиот рок е заеднички предизвик и за Управата за јавни приходи и за самите сметководители односно компании.



Ова се најважните компоненти за даночниот рејтинг на една компанија се согласија сите и во таа насока разговараа и за предлогот на компаниите за објавување "бела листа" на даночни обврзници, за што директорката истакна дека Управата за јавни приходи во следниот период ќе најде можност да го обелоденува даночниот рејтинг и да ги промовира позитивните примери за одговорно даночно однесување.

Се истакна и тоа дека услугите на сметководителите кон нивните клиенти, во најголем дел се поврзани и зависат од процесите во Управата за јавни приходи, и сметководителите очекуваат од УЈП да добиваат конзистентни пристапи, унифицирани практики, навремени услуги, соработка во регулацијата на овластувањата за поднесување даночни пријави и биланси и сл. Состаноките завршија со заклучоци за формализирање на соработката меѓу УЈП и овие здруженија на сметководителите во предстојниот период.

На овој начин првенствено УЈП ќе стекне

сигурност дека даночните обврзници добиваат кредибилни совети и услуги од сметководителите за точно исполнување на даночните обврски.

Воедно, УЈП ќе има партнер при имплементирањето на одржливи дигитални услуги според практичните потреби и можности на директните корисници.

СТАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВО МАКЕДОНИЈА ИМААТ СПЕЦИФИЧНИ ДАНОЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ

Директорка на Управата за јавни приходи м-р Елена Петрова оствари работна средба со Претседателот на Советот на странски инвеститори г-дин Виктор Мизо.

На средбата се разговараше за едно од најактуелните прашања - прашањето за даночните ефекти од усогласувањето на домашните сметководствени стандарди со IFRS 2021 стандардот. Претседателот на Советот го истакна барањето за униформиран пристап во дефинирањето на оправданите инвестициски трошоци поврзани со користење на државната помош, имајќи во предвид дека доделената државна помош е рамка за користење на даночните ослободувања на компаниите во технолошко-индустриските развојни зони.

На средбата стана збор и за минималниот глобален данок од 15% кој се однесува на големите меѓународни компании како и за бенефитот за странските компании а тоа е размената на податоци и документи меѓу државните институции по службена должност, кога еден орган побарува како доказ документ што го издава друг орган.

На состанокот двете страни се согласија за воспоставување на пракса за редовно состанување со странските компании и тековна дискусија за нивните проблеми и предизвици.

Скенирањето на состојбите, потребите и предлозите кои доаѓаат од серијата состаноци со таргет групи даночни обврзници и нивни претставнички тела и здруженија е вовед во утврдување конкретни мерки и активности во УЈП, како за брзо пресретнување на некои нивни проблеми и предизвици, исто така и за воведување формални механизми и структури за долгорочна кооперативност.

СРЕДБА ПОМЕЃУ М-Р ЕЛЕНА ПЕТРОВА, ДИРЕКТОР НА УЈП И АРМЕН ГРИГОРЈАН, ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА УНДП

Директорката на Управата за јавни приходи м-р Елена Петрова имаше средба со постојаниот претставник на УНДП во нашата земја, г-дин Армен Григорјан. На средбата разговараа за досегашната соработка помеѓу УНДП и УЈП, како и за продолжување и надградување на соработката и во иднина. На состанокот се направи осврт на досегашните проекти со УНДП односно на:

- предизвиците што претстојат пред УЈП за практична имплементација на контролите на трансферни цени - *Проект кој се сироведува преку Support to Public Finance Management Reform in the Republic of North Macedonia in the area of international taxation and local taxes*, поддржан од Владата на Словачка преку кој се

реализираа низа обуки а работна група на УЈП изготви Акционен план за имплементација на активностите поврзани со градење на капацитетите за контрола на трансферни цени

- Програма Даночни инспектори без граници, преку која се јакна капацитетите на УЈП за утврдување на праведното оданочување, врз основа на принципот „дофат на рака“, стандард кој се покажа како практичен и урамношен и за даночните администрации и за даночните обврзници, а со кој може да се проценат трансферните цени помеѓу поврзаните и неоврзаните претпријатија, под слични услови и економски околности со што се сретнува двојното оданочување и даночната евазија.

Неформалната економија односно како да се идентификуваат јазовите во борбата против неформалната економија е уште една област во која двете институции имаат соработка, каде што УНДП дава поддршка во однос на развој на индикатори за следење на неформалната економија. Соработка има и во делот на **автоматската размена на податоци** како обврска на државата, претежно во делот на меѓународното оданочување.

Амбасадорот истакна задоволство од долгогодишната соработка, со надеж дека таа соработка ќе продолжи и во иднина, како во областите за кои УНДП обезбедува поддршка, така и за дополнителни области од интерес на УЈП.

Директорката нагласи дека помошта што ја добива УЈП од разни донатори во вид на експертски совети, студиски посети, обуки и сл. е добредојдена и истата треба да биде усогласена со потребите на УЈП за зајакнување на капацитетите и со реформскиот курс, а истовремено да нема преклопувања на донаторите и да има одржливост, што значи стекнатите знаења да се интегрираат во тековните процеси и да стане дел од секојдневното работење на УЈП.



СРЕДБА ПОМЕЃУ М-Р ЕЛЕНА ПЕТРОВА, ДИРЕКТОР НА УЈП И МАСИМИЛИАНО ПАЛУЧИ, ДИРЕКТОР НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА СВЕТСКА БАНКА ЗА КОСОВО И РС МАКЕДОНИЈА

Директорката на Управата за јавни приходи м-р Елена Петрова одржа средба со директорот на канцеларијата на Светската банка за Косово и за РС Македонија, г-дин Масимилиано Паолучи, на која се

разговараше за досегашната соработка на УЈП со Светска банка, како и можностите за понатамошно продолжување и унапредување на истата.



Особено внимание се посвети на активностите на Управата за јавни приходи во рамки на проектот „Градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии во Северна Македонија“, во кој Управата и Министерството за финансии имаат посебни компоненти за развој и имплементација на своите нови ИТ системи. Преку овој проект се обезбедува финансирање на значајни делови на новиот интегриран ИТ систем на УЈП, и

тоа складиште на податоци, алатки за деловна интелигенција и центар за опоравување од катастрофи. Од Управата за јавни приходи се очекува да даде соодветен инпут за непречен тек на проектните активности, особено преку учество во специфицирање на своите функционални барања.

За таа цел, во Управата веќе се направени одредени организациски подобрувања, а за скоро се планирани и други промени во внатрешната организација кои ќе овозможат активностите во рамки на овој проект да се спроведуваат поефикасно.

На состанокот се разговараше и за потребата за повторно заедничко разгледување на наодите од извештајот од оценската мисија на Светска банка - TAX DIAMOND спроведена во Управата за јавни приходи во 2020 год. Заеднички беше констатирано дека истото ќе има бенефит со цел за освежување на информациите за клучните идентификувани области каде што Управата за јавни приходи треба да се унапреди на краткорочен и среднорочен рок, па според тоа да се преоцени во кои области ќе може да се насочува идна техничка помош од Светска банка и од меѓународните донатори.

УП ДОМАЌИН И МОДЕРАТОР НА РЕГИОНАЛЕН НАСТАН ОРГАНИЗИРАН ОД ММФ

Управата за јавни приходи во соработка со ММФ, беше домаќин и модератор на дводневен регионален настан насловен како „Заедница на практики“ во периодот од 24-25 октомври 2024 година, кој се реализира во рамки на Програмата за

јакнење на капацитетите на даночните администрации од Западен Балкан и истиот овозможува не само размена на добри практики и искуства, туку и воспоставување конекции кои продолжуваат во тековното работење. Настанот се одржува веќе две години и е поддржан од Европската Комисија и Швајцарската конфедерација, а координиран од страна на ММФ преку регионалниот советник за приходи Дмитри Јегоров и експертот од главната канцеларија на ММФ Мајкл Харди.

Учесници на настанот беа даночните администрации од Македонија, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Федерација БиХ (со учесници од кантоналната администрација и од Управата за индиректно оданочување која работи централизирано на ниво на Федерација) и дистрикт Брчко. Во поголем дел овие земји имаат сличности и исти почетни основи на даночните системи и администрации, а се среќаваат и со слични предизвици, што овозможува лесно меѓусебно разбирање и размена на искуства и споделување на најдобри практики и искуства.

Особено внимание привлече специјалната презентација на гостинот од Чешка, Михал Кубик, кој ги презентираше искуствата од политиката на отпис на долгови во Чешка, покажувајќи како оваа практика може ефикасно да ја подобри наплатата на даноците преку фокусирање исклучиво на наплатливите долгови. Презентацијата даде важен увид за регионалните администрации во користењето на отписот како алатка за управување со старите и ненаплатливи долгови, но и можност за поефикасно управување со даночниот долг преку добивање на реална информација за наплатливиот и ненаплатливиот долг.

Овој значаен настан е доказ за силната посветеност на УП во зајакнувањето на регионалната соработка и постојаното прифаќање на најдобрите практики за поефикасна даночна администрација и поефективно прибирање на даночни приходи.



ЗАВРШИ ЕДНОНЕДЕЛНАТА ПОСЕТА НА УЈП ОД СТРАНА НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА ПРИХОДИ НА ММФ ФАД

Во периодот од 28 октомври до 1 ноември, Управата за јавни приходи имаше чест да биде домаќин на Мајкл Харди и Дмитриј Јегоров, претставници од администрацијата на приходите на ММФ ФАД. Целта на еднонеделната посета беше да се направи длабински преглед на зрелоста на клучните функции на даночната администрација, како и да се анализираат резултатите од претходните препораки за развој на капацитетите на УЈП.



За време на посетата, беа одржани бројни средби со новото високо раководство на УЈП, со кои активно се разговараше за имплементацијата на претходните препораки и приспособувањето на приоритетите за следната техничка помош.



Посебно внимание беше посветено на развојот на стратегиите за обука и поддршка на тимовите, што покажува посветеност кон континуирано подобрување и адаптација на новите предизвици

и проектите кои се дел од стратешките приоритети на УЈП.

Новиот сет предизвици и проектите кои произлегуваат од стратешките приоритети на УЈП беа во фокусот на разговорите. На завршниот разговор со директорката на УЈП, Елена Петрова, и со Комитетот за стратешко и реформско управување, посебно внимание беше посветено на иницијативите и проектите од новиот стратешки план на УЈП за периодот 2025-2027, како и на Реформската програма на УЈП за периодот 2025-2028.

Оваа посета ја истакнува посветеноста на УЈП за континуирано подобрување на даночната администрација и за исполнување на стратешките цели, со цел зголемување на ефикасноста и транспарентноста во работењето.

УЈП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ



FACEBOOK профил	2024
Прегледи (Views)	/
Reach	123,218
Содржинска интеракција (шерови и лајкови)	26,262
Кликови на линк	1,309
Посетители (Visits)	115,822
Следачи (Followers)	1,941
Најгледана содржина	26,820
Вкупно објави	197

СОСТОЈБА НА ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ НА КРАЈОТ НА ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД

Сосостојба на 31.12.2024 година регистрирани се вкупно 343,154 даночни обврзници што во однос на 31.12.2023 година кога се администрираше со 338,538 даночни обврзници претставува зголемување од 1.36%. Во овој период регистрирани се нови 9,361 обврзници, а deregистрирани се 4,745 обврзниц

Вкупниот број на Правни лица и СВД разместени според нивната регионална припадност е како што е прикажано во табелата:

ВКУПНО ПРЛ+ СВД	31.12.2023	Промена на припадност во РД		01.01.2024	нови	одјавени	31.12.2024	Индекси: 2024/2023	Структура според активност	
		влезени	излезени						активни	неактивни
РД Скопје	74,629	0	0	74,629	4,675	1,842	77,462	103.80	75,089	2,373
РД Битола	44,074	0	0	44,074	1,155	697	44,532	101.04	43,539	993
РД Прилеп	67,044	0	0	67,044	713	530	67,227	100.27	65,971	1,256
РД Струмица	61,661	0	0	61,661	588	312	61,937	100.45	61,214	723
РД Тетово	33,911	0	0	33,911	1,266	734	34,443	101.57	33,495	948
РД Штип	56,876	0	0	56,876	964	629	57,211	100.59	56,011	1,200
ДГДО	343	0	0	343	0	1	342	99.71	342	0
ВКУПНО	338,538	0	0	338,538	9,361	4,745	343,154	101.36	335,661	7,493

ПРАВНИ ЛИЦА	31.12.2023	Промена на припадност во РД		01.01.2024	нови	одјавени	31.12.2024	Индекси: 2024/2023	Структура според активност	
		влезени	излезени						активни	неактивни
РД Скопје	54,348	0	0	54,348	4,344	1,492	57,200	105.25	55,630	1,570
РД Битола	16,007	0	0	16,007	997	591	16,413	102.54	15,679	734
РД Прилеп	11,767	0	0	11,767	568	371	11,964	101.67	11,004	960
РД Струмица	9,879	0	0	9,879	464	196	10,147	102.71	9,482	665
РД Тетово	13,246	0	0	13,246	896	346	13,796	104.15	13,273	523
РД Штип	15,111	0	0	15,111	804	446	15,469	102.37	14,541	928
ДГДО	343	0	0	343		1	342	99.71	342	
ВКУПНО	120,701	0	0	120,701	8,073	3,443	125,331	103.84	119,951	5,380

Во вкупниот број регистрирани даночни обврзници – Правни лица се 125,331 (36.52% од вкупниот број на даночни обврзници) што претставува зголемување за 3.84% во однос на 31.12.2023 година кога се регистрирани 120,701 правни лица, 5,380 или 4,29% од вкупниот број регистрирани правни лица, се неактивни за даночни цели.

Самостојни вршители на дејност се 217,823, што претставува намалување од само 14 обврзници (0.1%) во однос на состојбата од 31.12.2023 година кога се администрираше со 217,837 СВД. Неактивни за даночни цели за 2024 се 2.113 или 0.97% даночни обврзници од вкупниот број на СВД.

РД	31.12.2023	01/01-31/12/2024		Тековна состојба 31-12/2024	Индекси: 2024/2023
		Нови	Одјавени		
РД Скопје	12,701	0	0	12,701	100.00
РД Битола	25,196	0	0	25,196	100.00
РД Прилеп	52,008	0	3	52,005	99.99
РД Струмица	49,958	0	0	49,958	100.00
РД Тетово	15,803	0	1	15,802	99.99
РД Штип	38,121	0	1	38,120	100.00
ВКУПНО	193,787	0	5	193,782	100,00

Од вкупно 217,823 регистрирани СВД, како индивидуални земјоделци се регистрирани 193,782 или 88,96% од вршителите на дејност.

Бројот на регистрирани земјоделци во овој извештаен период е намален за 5 (пет) во однос на 31.12.2023 година кога се регистрирани 193,787 индивидуални земјоделци.





СТАТИСТИКИ

НАПЛАТА НА ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2022	2023	2024
	во (000) МКД		
План за даночни приходи согласно државниот Буџет	104,469,000	119,700,000	131,118,000
План за даночни приходи согласно државниот Буџет	94,199,500	102,668,500	120,808,500
Вкупна наплата на даночни приходи	104,391,679	114,243,142	133,502,801
Данок на добивка (ДД)	15,776,292	16,935,425	20,185,748
Данок на личен доход (ДЛД)	23,851,544	27,257,812	31,852,095
МПИН - задршка од работодавачите	15,522,499	18,110,288	20,848,623
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	64,763,844	70,049,904	81,464,957
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во државата	32,067,019	35,510,662	115,189,602
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	77,424,667	73,272,827	76,638,957
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	-44,727,842	-38,733,585	-34,354,645
Наплата на социјални придонеси	93,620,591	105,806,942	119,746,845

Како процент од вкупната наплата на даночни приходи

Вкупна наплата на даночни приходи	100.0	100.0	101.82
Данок на добивка (ДД)	15.1	14.8	15.12
Данок на личен доход (ДЛД)	22.8	23.9	23.86
МПИН - задршка од работодавачите	14.9	15.9	15.62
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	62	61.3	61.02
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во државата	30.7	31.1	86.28
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	74.2	64.1	57.41
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	42.8	33.9	25.73

Како процент од БДП

Вкупна наплата на даночни приходи	12.79	12.73	14.07
Данок на добивка (ДД)	1.93	1.89	2.13
Данок на личен доход (ДЛД)	2.92	3.04	3.36
МПИН - задршка од работодавачите	1.90	2.02	2.20
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	7.93	7.80	8.59
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во земјата	3.93	3.96	12.14
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	9.49	8.16	8.08
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	5.48	4.31	3.62
Наплата на социјални придонеси	11.48	11.79	12.62
Номинален БДП изразен во домашна валута	816,082,000	897,694,000	948,904,000

РЕГИСТРАЦИИ	2022	2023	2024
Регистрирани даночни обврзници			
• Правни лица	115,438	120,701	125,331
• Вршители на дејност	217,911	217,837	217,823
• Земјоделци	193,925	193,787	193,782
Новорегистрирани ПЛ и СВД	9,249	9,164	9,361
Одјавени ПЛ и СВД	6,293	3,975	4,745
Неактивни даночни обврзници			
Правни лица	4,954	4,934	5,380
Вршители на дејност	2,117	2,113	2,113
ПОДРЕГИСТРИ			
РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДДВ			
Месечни	39,947	41,700	41,467
Тримесечни	6,376	7,098	7,396
• Новорегистрирани	33,571	34,602	34,071
• Дерегистрирани	2,904	3,211	3,030
• Дерегистрирани	2,102	1,458	3,263
ОБВРЗНИЦИ ЗА е-ДАНОЦИ (активни)			
	94,660	97,651	122,700
ФИСКАЛНА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА			
Фискална опрема со ГПРС ставена во функција	66,380	70,318	73,775
Фискализирани даночни обврзници со Фискална опрема со ГПРС	35,917	37,057	38,328



УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Бул. „Кузман Јосифовски - Питу“ бр.1, 1000 Скопје

е-пошта: info@ujp.gov.mk

Инфо центар 0800 33 000; 02/3253 200

www.ujp.gov.mk